



Соопштение за медиуми

Скопје, 14-ти декември 2007

Заврши кампањата за борба против рак на дојка која во изминатиов период ја спроведе Алијансата

Собрани средства за преглед на 130 жени со неповолна социјална положба

Алијансата за борба против ракот на дојка (Здружението за борба против рак - Борка и компанијата за жени AVON), во рамки на кампањата која се одвиваше во текот на месец октомври и ноември, во акцијата за собирање донации за бесплатни прегледи на дојка, со помош на граѓаните и поддржувачите обезбеди 130.000,00 денари.

Акцијата за собирање донации за бесплатни прегледи на дојка покажа дека расте свеста кај жените, ако се земе во предвид бројката на заинтересирани за активностите кои се случуваа во текот на кампањата за борба против ова сериозно заболување. Целта на донациите беше да се обезбедат средства за бесплатни прегледи на дојка за жени со неповолна социјална положба.

“Сметаме дека ваквите активности не треба да запрат тука, туку уште повеќе да се интензивираат во 2008 година.” – истакна Биба Додева, претседател на Борка.

Ракот на дојка може да се излекува ако жените се свесни за важноста на проактивното дејствување и правење редовни прегледи и самопрегледи. Секоја година треба да се прават вакви акции за покревање на јавната свест, затоа што со навремено дијагностицирање ракот на дојка навистина може да се победи, за што сведочат и голем број на случаи во светот каде редовните прегледи се законски организирани.

“AVON кампањата за борба против рак на дојка во Македонија наречена *Од љубов кон жената* потврди дека оваа компанија и на овие простори навистина се залага за подобрување на квалитетот на животот на жените, посебно со оваа хумана активност за борба против ракот на дојка.” – изјави Дана Стојкова, маркетинг координатор на AVON.

Едукацијата, информирањето и поддршката се главните алатки кои придонесуваат ракот на дојка да се третира како излечива болест. Имено, почетната фаза на овој вид на рак може да се излекува кај повеќе од 95% од заболените, доколку се прават навремени и редовни лекарски контроли со цел рана дијагноза и рани третмани.

“Во седумдесетите години биле регистрирани само 250 случаи со рак на дојка на годишно ниво, на просторите на Република Македонија, Србија и Косово, а денес оваа бројка е енормно зголемена и само на територијата на Македонија се регистрираат 800 нови случаи

годишно.” – вели Проф. Др. Тихомир Крцковски и притоа апелираше до сите жени над 40 годишна возраст да одат на редовни прегледи и доколку не забележуваат никакви симптоми од ова заболување.

За сите информации можете да се обратите кај:

Борка
Билјана Додева
02/ 3224 636
borka.mk@gmail.com

AVON
Дана Стојкова
02 32 43 808
dana.stoykova@avon.com